

Службен весник

на Република Македонија

Број 187

12 октомври 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4134. Уредба за изменување на Уредбата за висината на надместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за усогласување со оперативен план	2	Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и не-загадувачка индустрија (фабрика за негазирана вода со придружни објекти) КО Смолари-вон г.р. Општина Ново Село	4
4135. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	3	4139. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски.....	4
4136. Одлука за давање согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапка за јавно наддавање при продажба на објекти во извршна постапка.....	3	4140. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за правда - Управа за извршување на санкции.....	5
4137. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	3	4141. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за правда- Управа за извршување на санкции.....	5
4138. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на			

Стр.	Стр.		
4142.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 5	4146.	Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје 6
4143.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции 5	4147.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година.... 7
4144.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитет Гоце Делчев Штип 6	4148.	Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 7
4145.	Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година 6	4149.	Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ 8
			Огласен дел 1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4134.

Врз основа на член 142-а став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Член 1

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/07 и 64/10) во членот 4 ставот (1) се менува и гласи:

„Надоместокот за поседување на дозвола за усогласување со оперативен план се пресметува на следниов начин:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[\sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

N - надоместок

$P(ha)$ - површина на инсталацијата во хектари

A - надоместок по хектар површина

ET - главни емисиони точки во сите медиуми на животната средина

B - надоместок по емисиона точка за секој поделен вид на емисија

c_i - надоместок за секој поделен вид емисија

D_i - надоместок за големина на емисија при гранична вредност на емисија

n - број на главни емисиони точки во сите медиуми на животната средина.“

Во ставот (6) бројот (4) се заменува со бројот (5).

Член 2

Во Прилог 3 формулата се менува и гласи:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[\sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

Член 3

Во Прилог 4 формулата се менува и гласи:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[\sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7043/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4135.

Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2016 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ****Член 1**

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12, 169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16 и 144/16) во Табелата број 4-а „Мрежа на аптеки/аптекарски станици во населено место во рурална средина со најмногу 3.500 жители со постојано место на живеење на ниво на примарна здравствена заштита“, во делот VIII Источен регион, редниот број 6 се менува и гласи:

6	ИСТОЧЕН	Кочани	Оризари	1	2
---	---------	--------	---------	---	---

По редниот број 12, се додава нов реден број 13, кој гласи:

13	ИСТОЧЕН	Свети Николе	Ерицелија	0	1
----	---------	--------------	-----------	---	---

Редот VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН се менува и гласи:

VIII	ИСТОЧЕН РЕГИОН	6	15
------	----------------	---	----

Член 2

Во Табелата број 4-б „Мрежа на подвижни аптеки во примарна здравствена заштита“, во делот XIX Штип, Свети Николе, Радовиш, редниот број 41 се брише.

Редот XIX ШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ се менува и гласи:

XIX	ШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ	1 ЛИЦЕНЦА	77 НАСЕЛЕНИ МЕСТА
-----	-----------------------------------	-----------	----------------------

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7758/1
7 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4136.

Врз основа на член 12 став (2) точка 32 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2016 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТИ ВО ИЗВРШНА ПОСТАПКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапката за јавно наддавање при прва продажба на објекти во извршна постапка запишани во Имотен лист бр1077 за КО Косел кои се наоѓаат на:

- КП.бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на зграда/друг објект 32, намена на зграда Е-25, влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда П внатрешна површина од 70 м.к.в и

- КП.бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на зграда/друг објект 40, намена на зграда Г2-1, влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП внатрешна површина од 421 м.к.в,

согласно Заклучокот за усна јавна продажба И.бр.592/2015-Ох од 29.9.2016 година објавен на 30.9.2016 година и Заклучоци И.бр.592/2015-Ох од 30.9.2016 година објавен на 3.10.2016 година и И.бр.592/2015-Ох од 3.10.2016 година објавен на 4.10.2016 година со кои се врши исправка на Заклучокот за усна јавна продажба И.бр.592/2015-Ох од 29.9.2016 година сите објавени во дневниот весник „Нова Македонија“ од извршителот Гордана Цутеска од Охрид, именувана за подрачјето на Основните судови Охрид, Струга и Дебар како и на објекти во извршна постапка запишани во Имотен лист бр. 1077 за КО Косел кои се наоѓаат на:

- КП бр.821, дел 0 на м.в. Амбарджица, број на зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП внатрешна површина од 19 м.к.в,

- КП бр.821, дел 0 на м.в. Амбарджица, број на зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП внатрешна површина од 22 м.к.в и

- КП бр.821, дел 0 на м.в. Амбарджица, број на зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП внатрешна површина од 66 м.к.в.

согласно Заклучок И.бр.1373/2014-Ох од 30.9.2016 година објавен на 3.10.2016 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ од извршителот Гордана Цутеска од Охрид, именувана за подрачјето на Основните судови Охрид, Струга и Дебар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7668/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4137.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со оваа одлука како градба од посебен интерес се утврдува градбата од класа намена Б4 – деловни простори и компатибилни намени на основната класа на намена, која е потребно да се предвиди на КП.98/4 со Имотен лист бр. 16814, дел од КП 98/1 со Имотен лист

бр.5210, дел од КП 98/8 со Имотен лист бр. 18976, дел од КП 98/9 со Имотен лист бр. 56118, и КП 100 со Имотен лист бр. 16477, Ко Центар 2 определена со Изменување и дополнување на Детален урбанистички план СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА Општина Центар 2011-2016, донесен со Одлука на Совет од Општина Центар со бр. 07-4616/4 од 18.11.2011 година, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6545/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4138.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАБРИКА ЗА НЕГАЗИРАНА ВОДА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ) КО СМОЛАРИ - ВОН Г.Р. ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (фабрика за негазирана вода со придружни објекти) КО Смолари-вон г.р., општина Ново Село.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16932м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1321	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	6
1329	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	5
1319/2	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	5
1319/1	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	4
1302	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	6
1330	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	6
1320	Смолари-вон г.р.	Кокорица	ливада	4
1328	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	6
1301	Смолари-вон г.р.	Кокорица	нива	5
1318	Смолари-вон г.р.	Кокорица	ливада	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				17600м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42- 6817/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4139.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Македонска навигација АД - Скопје му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила со следните карактеристики:

- Фолксваген Поло со регистарски број SK-836-PC, број на шасија WVWZZZ9NZ6Y097746 број на мотор: BNM027994, година на производство: 2005, боја на каросеријата: 16 металик сива;

- Пежо тип 307 XR 2.0 HDI со регистарски број: SK-195-KO, број на шасија: VF33CRHYB82041101, број на мотор:10DYDR3020823, година на производство: 2001, боја на каросеријата: 91/ металик темно сина;

- Пежо тип 307 XR 2.0 HDI со регистарски број SK-097-KR, број на шасија: VF33CRHYB82040394, број на мотор: 10DYDR3018350, година на производство: 2001, боја на каросерија: 01 бела.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за транспорт и врски.

Член 3

Претседателот на Управниот одбор на Македонска навигација М-НАВ АД-Скопје склучува договор со министерот за транспорт и врски со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7126/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4140.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за правда – Управа за извршување на санкции бр. 09-3079/4 од 3.10.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7292/1 5 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров, с.р.
---	---

4141.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции бр. 09-3080/4 од 3.10.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7292/2 5 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров, с.р.
---	---

4142.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за правда – Управа за извршување на санкции бр. 09-3080/3 од 3.10.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7292/3 5 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров, с.р.
---	---

4143.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции бр. 09-3079/3 од 3.10.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7292/4 5 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров, с.р.
---	---

4144.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на недвижна ствар - зграда бр. 1, лоцирана на ул. „Железничка станица“ бр.1 Штип, КП бр.1072/3, КО Штип 1, евидентирана во Имотен лист бр. 87821, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- влез 1, кат 1, внатрешна површина од 818 м²;
- влез 1, кат 1, внатрешна површина од 37 м²;
- влез 1, кат 1, внатрешна површина од 34 м²;
- влез 1, кат 2, внатрешна површина од 34 м²;
- влез 1, кат 2, внатрешна површина од 824 м²;
- влез 1, кат 2, внатрешна површина од 52 м²;
- влез 1, кат ПОТ, внатрешна површина од 796 м²;
- влез 1, кат ПР, внатрешна површина од 34 м²;
- влез 1, кат ПР, внатрешна површина од 865 м²;
- влез 2, кат ПР, внатрешна површина од 114 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Универзитетот Гоце Делчев Штип.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Универзитетот Гоце Делчев Штип, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7307/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4145.

Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2016/2017 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендии	Месечен износ на стипендијата
1	Стипендија за талентирани ученици-спортисти	150	2.970
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	50	2.970
3	Стипендија за ученици со посебни потреби	50	2.750
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	2.200
5	Стипендија за ученици-деца без родители	80	2.750
6	Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка	15	2.200

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7385/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4146.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје” - Скопје му се доделуваат вкупно 21.794.000,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за греење, електрична енергија, потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7376/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4147.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) и член 39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16 и 34/16) во точка 1 во ставот 7, по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:

„- стипендии “Трета група” - стипендии за студенти кои се запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, од научното подрачје на природно-математичките науки, на студиски програми по математика, хемија или физика, со месечна стипендија од 18.000 денари за девет месеци во годината;”

Во ставот 10, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	655.502.000
Потпрограма 60	420	Стови и услуги	Патни и дневни расходи	10.451.000
Потпрограма 60	421	Стови и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	5.000.000
Потпрограма 60	426	Стови и услуги	Други тековни расходи	600.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	608.422.000
Потпрограма 60	465	Исплата по извршни исправи		19.909.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	11.000
Потпрограма 60	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	15.750.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	15.268.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	98.000.000
			Реконструкција на студентски домови - санација на СД Гоце Делчев, изградба на нови студентски домови за потребите на Државен Универзитет во Тетово и СД Невена Георгиева Дуња (поранешен медицинар)	98.000.000
			СЕ ВКУПНО: Програма 6 и Потпрограма ТК:	753.502.000

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

4148.

Врз основа на член 9, член 28, член 29 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11 септември 2016 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија бр. 18/2015, 64/2015, 96/2015, 125/2015 и 191/2015), во членот 59 ставот 4 се менува и гласи:

„Во случај на потреба од утврдување на вредностите на простата специфичен антиген (ПСА), осигуреното лице биохемиските лабораториски испитување ги користи врз основа на однапред закажано испитување од страна на избраниот лекар од дејноста општа медицина.“

Во членот 59 се додава нов став 5 кој гласи:

„Биохемиско лабораториските испитувања од став 2, 3 и 4 осигуреното лице ги користи на пропишан образец, Лабораториски упат – 2 (Образец - ЛУ2).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-13781/1
15 септември 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4149.

И С П Р А В К А

Во „Службен весник на РМ“ бр. 186 од 10 октомври 2016 година во Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ во службениот дел на страница 8 е направена техничка грешка Одлуката треба да гласи:

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10, 95/13, 164/14 и 181/14), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„По исклучок од членот 2 на оваа одлука, за лицата од подрачјата зафатени од невремето и поплавите што на 6.8.2016 година го зафатија градот Скопје и северозападниот дел на Република Македонија, што ги имаат изгубено личните документи, објавувањето во службеното гласило на личните документи за неважечки, кои ги издава Министерството за внатрешни работи: лични карти, патни исправи, возачки дозволи и сообраќајни дозволи, ќе биде без надомест, почнувајќи од 9.8.2016 година заклучно до 31.12.2016 година.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 9.8.2016 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-6077/1
6 септември 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Лазо Трпков, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016187